



## SONY ERICSSON GI НАЈАВИ W700 И Z525

Sony Ericsson ги најави двата нови модела на мобилни телефони, станува збор за Z525 и W700. Z525 е преклопен уред со вградена VGA дигитална камера, Bluetooth и push-to-talk опција. Интерниот екран е 1.8 инчи 128x160 со 65.000 бои, додека надворешниот има 80x101 пиксели и 4.000 бои. Камерата има можност да зумира 4x, како и снимање и репродукција на видеосоджини, а мобилниот може и да репродуцира MP3/AAC музички формати.

Би требало на пазарот да се појави на крајот од оваа година. Новиот модел од Walkman од серијата W700, е два мегапикселен уред, кој покрај ова, е и музички плеер. W700 ќе се појави на пазарот во август годинава, а од Sony Ericsson сè уште не ја објавуваат цената по која ќе се продаваат овие модели.



## GOOGLE VOICE SEARCH

Неодамна објавениот патент претставува доказ дека Google работи на развој на гласовен пребарувач, кој ќе се управува со човечкиот говор. Патентот со број 7027987, кој му припаѓа



на Google, се однесува на гласовен начин за search engine, односно на начин со кој, користејќи

јазични и акустични модели, фонетскиот речник пребарува на Интернет. Иако овој патент е објавен пред неколку дена, неговата апликација е оригинално пополнета во 2001 година, што покажува дека Google работи веќе подолго време на проектот. Веќе цела година GoogleVoiceSearch е во Google Labs на pre-beta тестирање.



## ДОМАШЕН РОБОТ



Името на роботот со кој се гордеат Јужнокорејците е Јупитер, а наводно на пазарот ќе се појави во октомври. Овој домашен робот е во состојба да препознае и до 1.000 говорни команди (сè уште не се знае на кој јазик ќе бидат), исто така, може слободно да се движи низ домот, автоматски избегнувајќи ги пречките, а кога ќе му се потрошат батериите сам се враќа на местото за полнење. Од компанијата велат дека овој робот "дадилка" може да симулира

емоции, да рецитира детски песнички и други работи. Во "утробата" има голем екран на кој можат да се покажуваат различни пораки, да репродуцира видеосоджини и слично, што го прави и подвижен телевизор, што само по себе не е лошо. Сè уште нема податоци за тоа колку би чинело ова чудо на технологијата.



Подготвил:  
Александар КЕЛТАНОСКИ



## DIGITAL FOTO & LIMOUSINE SERVICE

# JASMINA

tel.rab ++ 389-02-3062-018  
tel.fax ++ 389-02-3063-425  
SKOPJE, MAKEDONIJA

**СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВАШИТЕ  
СВАДБИ И СВЕЧЕНОСТИ СО ДИГИТАЛНА ФОТО ОПРЕМА**



[WWW.POTOJASMINA.COM.MK](http://WWW.POTOJASMINA.COM.MK)  
e-mail: foto@digital.jasmina@yahoo.com